

Подвижен пулт

994



Product attributes

This mobile, adjustable, safe and stable trolley ensures that you won't have to take any unnecessary transport routes during your work. It provides a tidy workplace, excellent accessibility to resources, basic tools and documentation. It features a portable work surface, and item security is ensured by a locking system. It is useful in workshops,

production and everywhere in lean manufacturing (LMS).

- материјал: специјален ПЛУС челичен лим
- работна површина со подвижна прилагодлива плоча со копче, размер А3
- подигнати краеви за заштита од лизгање на плочата
- држач за мобилен телефон
- дупки за чување на пенкала
- вдлабната површина за чување на додатоци
- 2 фиоки L 563 x W 365 x H 70mm
- фиоките можат да бидат модифицирани со прегради 940ES3A или 940ES3
- 2 површини за складирање во долниот дел на количката
- ергономска рачка
- централно заклучување со брава и клуч на преклопување
- тркала отпорни на масло и киселина со дијаметар од 100мм, едно со кочница, која ги блокира вртењето и ротирањето на тркалото.
- целосно извлекување на фиоките со висококвалитетни топчести шини
- нелизгавата синтетичка облога ги штити фиоките и алатите од оштетување
- обложена со еко боја на Qualicoat стандард за квалитет
- основни димензии со рачка и држачи L 770 x W 460 x H 1252 mm
- капацитет на носивост на секоја од фиоките : 45 кг
- фиоки компатибилни со SOS tool tray 1/3, 2/3, 3/3



L

L1

B

B1

H

H1



612208

770

673


460.5

440

1252

1125

39000



Retail packaging



MA

MB

MC



612208

Transport packaging



TA

TB

TC




612208


Spare parts



Lock with keys



Мала фиока EUROVISION



Држач на лизгање 940E1-9



Set of casters



Swivel caster with brake



Swivel caster



Caster



Синтетичка заштитна облога за мала фиока EUROVISION



Рачка EUROVISION